



Централна кооперативна банка АД Скопје

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Македонија за објавување извештаи и податоци од страна на Банката („Сл. весник на РМ“, 134/2007) и Политиката за обелоденување, Централна кооперативна банка АД Скопје објавува:

ИЗВЕШТАИ И ПОДАТОЦИ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ

со состојба 31.12.2014 година,
објавени на 15.5.2015 година

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА

Назив и седиште	ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СКОПЈЕ ул. 1732 бр. 2 Скопје – Центар
Единствен матичен број	4640063
Организациска структура	http://www.ccbank.mk/ControlPanel/Upload/Organizaciska%20sema%202014%2006%2020.pdf
Број на вработени на 31.12.2014 година	238
Преглед на финансиски активности кои може да ги врши, согласно со дозволата за основање и работење издадена од гувернерот на НБРМ	<ul style="list-style-type: none">▪ Прибирање депозити и други повратни извори на средства;▪ кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;▪ кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;▪ издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меница);▪ финансиски лизинг;▪ менувачки работи;▪ платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;▪ издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;▪ најмување сефови, остава и депо;▪ тргување со инструменти на пазарот на пари;▪ тргување со хартии од вредност;▪ управување со средства и портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на клиенти;▪ чување хартии од вредност за клиенти;▪ советување правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија или со други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување со правни лица;▪ продажба на полиси за осигурување;▪ посредување во склучување договори за кредити и заеми;▪ обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ економско-финансиски консалтинг, и ▪ брз трансфер на пари.
Преглед на финансиски активности кои ги врши во моментот	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Прибирање депозити и други повратни извори на средства; ▪ кредитирање во земјата и финансирање комерцијални трансакции; ▪ издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меница); ▪ најмување сефови, остава и депо; ▪ финансиски лизинг; ▪ менувачки работи; ▪ платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; ▪ издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување; ▪ обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица; ▪ економско-финансиски консалтинг, и ▪ брз трансфер на пари.
Преглед на финансиски активности за кои, од страна на гувернерот на НБРМ, е изречена забрана или ограничување за нивно вршење, односно е повлечена согласноста	НЕМА

1.1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКАТА ГРУПА

Назив, седиште и претежна дејност на матичното лице, како и на секој член на банкарската група	Матично лице ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СОФИЈА Ул. „Г.С.Раковски“ бр.103; банкарство и финансии
Организациска структура на 31.12.2014 година	Организациска структура на Групата: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СОФИЈА www.ccbank.bg/bg/management
Учество на Банката во вкупниот број акции во секој член на банкарската група	Централна кооперативна банка АД Скопје не поседува акции, ниту акции со право на глас во ниту една од членките на банкарската група.

1.2 ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА КОЈА Е ПРЕДМЕТ НА КОНСОЛИДИРАНА СУПЕРВИЗИЈА

Учество на матичното лице во вкупниот број акции на секој член на банкарската група	Централна кооперативна банка АД Скопје не е матично лице на банкарска група.
Учество на матичното лице во акциите со право на глас на секој член на банкарската група	Централна кооперативна банка АД Скопје не е матично лице на банкарска група.

2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

2.1. АКЦИОНЕРИ СО КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО - ПРАВНИ ЛИЦА

Назив	Централна кооперативна банка АД Софија								
Седиште	ул. „Г.С.Раковски“ бр.103, Софија, Р.Бугарија								
Правна форма	Акционерско друштво								
Претежна дејност	Банкарство и финансии								
Процент на учество во вкупниот број на акции во Банката	<table border="1"><thead><tr><th>Име на акционерот</th><th>% Вкупно</th></tr></thead><tbody><tr><td>Централна кооперативна банка АД Софија</td><td>87.35%</td></tr><tr><td>ЦКБ Груп ЕАД Софија</td><td>4.48%</td></tr><tr><td>Вкупно:</td><td>91.83%</td></tr></tbody></table>	Име на акционерот	% Вкупно	Централна кооперативна банка АД Софија	87.35%	ЦКБ Груп ЕАД Софија	4.48%	Вкупно:	91.83%
Име на акционерот	% Вкупно								
Централна кооперативна банка АД Софија	87.35%								
ЦКБ Груп ЕАД Софија	4.48%								
Вкупно:	91.83%								
Процент на учество во вкупниот број издадени акции со право на глас во Банката	<table border="1"><thead><tr><th>Име на акционерот</th><th>Право на глас</th></tr></thead><tbody><tr><td>Централна кооперативна банка АД Софија</td><td>87.35%</td></tr><tr><td>ЦКБ Груп ЕАД Софија</td><td>4.48%</td></tr><tr><td>Вкупно:</td><td>91.83%</td></tr></tbody></table>	Име на акционерот	Право на глас	Централна кооперативна банка АД Софија	87.35%	ЦКБ Груп ЕАД Софија	4.48%	Вкупно:	91.83%
Име на акционерот	Право на глас								
Централна кооперативна банка АД Софија	87.35%								
ЦКБ Груп ЕАД Софија	4.48%								
Вкупно:	91.83%								

2.2 АКЦИОНЕРИ КОИ НЕМААТ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО

Вкупен број	363
Вкупно учество во вкупниот број на акции	8.17%
Вкупно учество во вкупниот број на издадени акции со право на глас во Банката	8.17%

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА (во илјади денари)

Износ на почетен капитал кој е запишан во Централен регистар	1,397,967 илјади денари	
Број на акции од секој род и класа, како и номинален износ на акциите	Состојба 31.12.2014 година	Број акции
	вкупен број на акции	553.087
	обични акции со право на глас	553.087
	приоритетни кумулативни акции	–
Номиналната вредност на една акција иснесува € 41,2089.		
Вкупен износ на сопствените средства со состојба 31.12.2014 година	1,235,889 илјади денари	
Адекватност на капиталот со состојба на 31.12.2014 година	25.98%	
Износ на компонентите на основниот капитал утврден согласно со Одлуката за методологија за утврдување на адекватност на капитал (во илјади мкд)	Опис	2014
	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	
	Уплатени и запишани обични и некумулативни приоритетни акции и премија од продажба на овие акции	1,401,179
	Номинална вредност	1,397,967
	Номинална вредност на обични акции	1,397,967
	Номинална вредност на некумулативни приоритетни акции	-
	Премија	3,212
	Премија од обични акции	3,212
	Премија од некумулативни приоритетни акции	-
	Резерви и задржана добивка или загуба	-98,986
	Резервен фонд	15,139
	Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите	-
	Акумулирана загуба од претходни години	-114,125
	Тековна добивка	-
	Позиции како резултат на консолидација	-
	Малцинско учество	-
	Резерви од курсни разлики	-
	Останати разлики	-
	Одбитни ставки	66,689
	Загуба на крајот на годината или тековна загуба	48,974
Откупени сопствени акции	-	
Нематеријални средства	17,715	
Разлика меѓу висината на потребната и на извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	

	<p>Износ на неиздвоена исправка на вредноста и посебната резерва како резултат на сметководствено доцнење -</p> <p>Нереализирана загуба од сопственички инструменти расположливи за продажба</p> <p>Други одбитни ставки</p> <p>ОСНОВЕН КАПИТАЛ 1,235,504</p>
<p>Износ на компонентите на дополнителниот капитал I и дополнителниот капитал II, како и нивниот износ кој, согласно со Методологијата за утврдување адекватност на капитал, може да биде дел од сопствените средства на Банката (во илјади МКД)</p>	<p>Уплатени и запишани кумулативни приоритетни акции и премијата по овие акции -</p> <p>Ревалоризациски резерви 385</p> <p>Хибридни капитални инструменти -</p> <p>Субординирани инструменти -</p> <p>Износ на субординирани инструменти кои можат да бидат дел од дополнителниот капитал -</p> <p>ДОПОЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ 385</p>
<p>Вид на одбитните ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал и нивниот износ (во илјади денари)</p>	<p>Одбитни ставки од основен капитал и дополнителен капитал I</p> <p>ОДБИТНИ СТАВКИ -</p> <p>Основен капитал по одбитни ставки 1,235,504</p> <p>Дополнителен капитал I по одбитни ставки 385</p>
<p>Висина на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик (Извештај за адекватност)</p>	<p>322,202 илјади денари</p>
<p>Висина на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик (Извештај за адекватност)</p>	<p>26,575 илјади денари</p>
<p>Висина на капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик (Извештај за адекватност)</p>	/
<p>Висина на капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цената на стоките (Извештај за адекватност)</p>	/

Висина на капиталот потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност (Извештај за адекватност)	/
Висина на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик (Извештај за адекватност)	31,809 илјади денари

Висина на капиталот потребен за покривање други ризици (доколку таков има или одредила НБРМ)	/
--	---

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ (во илјади денари)

Стратегии и процеси на управување со секој поединечен ризик	Банката согласно со Одлуката за управување со ризиците („Службен весник на РМ“ бр. 42/2011) во рамките на своето работење има воспоставено систем за управување со ризици на кои е изложена согласно со својата големина, природа и сложеноста на финансиските активности кои таа ги извршува. Во рамките на воспоставената Стратегија за управување со ризици, Банката врши управување со ризиците врз основа на јасно поставената организациска структура, информативниот систем и систем за внатрешна контрола и ревизија.
Структура на организацијата на управување со ризиците	Согласно со организациската структура во Банката, во рамките на системот за управување со ризиците, прецизно и јасно се дефинирани: права, одговорности, обврски и привилегии на вработените поставени во три хиерархиски нивоа: - стратешко ниво, коешто ги опфаќа надлежностите и одговорностите на Надзорниот одбор, Управниот одбор и на Одборот за управување со ризици, во функција на управување со ризиците; - макро ниво, коешто ги опфаќа оперативните активности во управувањето со ризиците во рамките на Дирекцијата за ризици и Дирекцијата за парични пазари, инвестиции и ликвидност; - микро ниво, коешто ги опфаќа активностите во управувањето со ризиците коишто се извршуваат од страна на останатите деловни единици на Банката.
Структура на системот за мерење на ризикот и системот за внатрешно известување	Системот за внатрешно известување се темели на барањата и на одредбите од Законот за банки и интерните политики и процедури на Банката. Извештаите коишто се подготвуваат во рамките на системот за внатрешно известување се доставуваат и се презентираат до Надзорниот Одбор, Управниот одбор и до Одборот за управување со ризици со динамика приспособена на потребите на внатрешно известување.

<p>Политики за заштита и намалување на ризикот, следење на ефикасноста на извршување на политиките</p>	<p>Со цел идентификување, минимизирање и заштита на ризикот, Банката ги има воспоставено следните политики за управување со ризиците:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Политика за управување со кредитен ризик, - Политика за утврдување интерен капитал, - Политика за управување со оперативен ризик, - Политика за управување со стратегиски ризик, - Политика за управување со репутациски ризик, - Политика за управување со правен ризик, - Политика за управување со пазарен ризик, - Политика за управување со ликвидносен ризик, - Политика за управување со валутен ризик, - Политика за управување со ризик кој произлегува од промена на каматни стапки, - Политика за управување со ризик на земја, - Политика за користење услуги од надворешни лица, - Политика за поврзани лица. <p>Со секоја од горенаведените политики се дефинирани одделните видови ризици, начинот на нивното идентификување, квантифицирање и контрола, како и мерките и активностите за нивното одржување на прифатливо ниво, како и за нивно минимизирање. Секоја од горенаведените политики е предмет на ревидирање во зависност од внатрешните и од надворешните услови под кои работи Банката, но најмалку еднаш годишно согласно со Одлуката за управување со ризици.</p>
<p>Опис на Методологијата за вршење исправка на вредноста и за издвојување посебна резерва</p>	<p>Методологијата за класификација на изложеноста на кредитен ризик и пресметка на исправка на вредност/посебна резерва го дефинира начинот на класификација на изложеноста на кредитен ризик на поединечна основа. Банката врши исправка на вредноста на активните билансни побарувања, односно издвојува посебна резерва за активните вонбилансни побарувања, преку утврдување на сегашната вредност на идните парични текови кои ќе настанат врз основа на тие побарувања, следејќи ги следните индикатори:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансиски потешкотии на клиентот; - непочитување на договорните услови на кредитот, односно обврските за плаќање на главнината и на каматата; - можност за отпочнување стечајни постапки; - влошување на пазарната и на конкурентската позиција на зајмувачот; - намалувањето на вредноста на колатералот; - ризик од дејноста на клиентот; - реструктурирање на побарувањето поради финансиски потешкотии на клиентот. <p>Класификацијата на поединечна основа се врши еднаш месечно, на ниво на кредитна партија, односно еден клиент кој користи повеќе кредитни продукти може да биде категоризиран во повеќе различни категории на ризик.</p>
<p>Кредитен ризик</p>	<p>Мерењето на кредитниот ризик е засновано на Одлуката за управување со кредитен ризик донесена од НБРМ („Сл. весник на РМ“ бр.50/2013) и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за управување со кредитниот ризик („Сл. весник на РМ“ бр.157/2013), како и согласно со интерните акти на Банката кои го третираат овој ризик, чија адекватност се утврдува на годишно ниво, според која кредитниот ризик е ризик од загуба за Банката, поради неможноста нејзиниот клиент да ги измирува своите обврски кон неа во договорениот износ и/или во договорените рокови. Изложеноста на кредитен ризик се класифицира во 5 категории на ризик од А до Д, земајќи ги предвид кредитната способност на клиентот, уредноста во измирувањето на обврските на клиентот и квалитетот на обезбедувањето.</p>

<p>Ризик од промена на каматните стапки</p>	<p>Ризикот од промена на каматни стапки согласно со Одлуката за промена на каматни стапки („Сл.весник“ бр. 163/2008 и 144/2009), како и интерните акти на Банката кои го третираат овој ризик, се следи и се квантифицира на ниво на Банка и на ниво на одделни каматно чувствителни сегменти. За утврдување и мерење на овој ризик се користат извештаите за каматносна актива и пасива, извештаите за просечни активни и пасивни каматни стапки, како и извештаите за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности со фиксна, променлива и приспособлива каматна стапка. Во рамките на мерењето на ризикот од промена на каматните стапки се идентификуваат ефектите од промената на каматните стапки врз каматно чувствителните билансни позиции на Банката, се следи воспоставениот регулаторен лимит, како и интерно воспоставените лимити и на месечно ниво се утврдуваат каматна маргина и каматна разлика, како показатели за правилно управување со овој ризик.</p>												
<p>Ликвидносен ризик</p>	<p>Мерењето на ликвидносниот ризик се врши преку следење на рочната структура на билансните ставки и преку следење на промените на ликвидносните показатели. Со утврдувањето на нивото на ликвидносен ризик се одредуваат: функционалната, ликвидносната, рочната и валутната структура на средствата и изворите, така што со следењето на промените во нивото на ликвидносниот ризик се утврдуваат очекуваните и остварените приливи и одливи на средства. За следење на ликвидносниот ризик се користат извештаите за рочната структура на активата и на пасивата на Банката, показателите за ликвидност, односот на ликвидна актива и вкупна актива, односот на ликвидната актива и вкупните депозити, односот на вкупните кредити и вкупните депозити и други индикатори за негово идентификување и квантифицирање.</p>												
<p>Валутен ризик</p>	<p>Изложеноста на валутен ризик се мери, идентификува, следи и контролира преку промената на меѓувалутните курсеви и промената на вредноста на денарот во однос на другите странски валути, како и можноста другата договорна страна навремено да ги изврши своите обврски. За мерење и квантифицирање на валутниот ризик се користат извештаите за отворена девизна позиција, преку следење на промените во односот на отворена девизна позиција во одделна валута со сопствените средства и односот на агрегатната девизна позиција со сопствените средства на Банката.</p>												
<p>Износ на изложеност на кредитен ризик, пред и по извршена исправка на вредноста / посебна резерва</p>	<table border="0"> <tr> <td colspan="2"><u>Состојба на 31.12.2014</u></td> <td style="text-align: right;">во 000 МКД</td> </tr> <tr> <td>Кредитна изложеност</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,393,999</td> </tr> <tr> <td><u>Вкупна исправка на вредност</u></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>57,690</u></td> </tr> <tr> <td>Нето кредитна изложеност</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7,336,309</td> </tr> </table> <p>(Посебна резерва за вонбилансната изложеност изнесува 1,196 илјади денари)</p>	<u>Состојба на 31.12.2014</u>		во 000 МКД	Кредитна изложеност		7,393,999	<u>Вкупна исправка на вредност</u>		<u>57,690</u>	Нето кредитна изложеност		7,336,309
<u>Состојба на 31.12.2014</u>		во 000 МКД											
Кредитна изложеност		7,393,999											
<u>Вкупна исправка на вредност</u>		<u>57,690</u>											
Нето кредитна изложеност		7,336,309											

<p>Просечна изложеност на кредитен ризик за периодот за кој се објавува и изложеноста по одделни категории на ризик со 31.12.2014</p>	<p>Коефициент на ризичност со состојба 31.12.2014 г. изнесува 0,78%.</p> <table border="1" data-bbox="470 219 1484 459"> <thead> <tr> <th>Категорија на ризик</th> <th>Износ:</th> <th>Структура:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>категорија на ризик А</td> <td>7,281,571</td> <td>98.48%</td> </tr> <tr> <td>категорија на ризик Б</td> <td>47,936</td> <td>0.65%</td> </tr> <tr> <td>категорија на ризик В</td> <td>14,942</td> <td>0.20%</td> </tr> <tr> <td>категорија на ризик Г</td> <td>9,688</td> <td>0.13%</td> </tr> <tr> <td>категорија на ризик Д</td> <td>39,862</td> <td>0.54%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вкупно бруто кредитна изложеност: 7,393,999 100.00%</p>	Категорија на ризик	Износ:	Структура:	категорија на ризик А	7,281,571	98.48%	категорија на ризик Б	47,936	0.65%	категорија на ризик В	14,942	0.20%	категорија на ризик Г	9,688	0.13%	категорија на ризик Д	39,862	0.54%
Категорија на ризик	Износ:	Структура:																	
категорија на ризик А	7,281,571	98.48%																	
категорија на ризик Б	47,936	0.65%																	
категорија на ризик В	14,942	0.20%																	
категорија на ризик Г	9,688	0.13%																	
категорија на ризик Д	39,862	0.54%																	
<p>Износ на достасани кредити</p>	<p>Износ на достасани кредити: 8,351 илјади денари</p>																		
<p>Износот на изложеностите на кредитен ризик, за кои е извршена исправка на вредноста, односно е издвоена посебна резерва</p>	<p>Сметководствена вредност на поединечно значајни изложености, за кои е извршена исправка на вредност:</p> <p>4,134,664 илјади денари</p>																		
<p>Географска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик - Р. Македонија, земјите-членки на ЕУ, останатите земји во Европа, земјите-членки на ОЕЦД (со исклучок на земјите од Европа), останати земји</p>	<table border="1" data-bbox="470 1093 1484 1366"> <thead> <tr> <th>Географска дистрибуција</th> <th>Во 000 МКД</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Република Македонија</td> <td>7,133,375</td> </tr> <tr> <td>Земји-членки на ЕУ</td> <td>202,934</td> </tr> <tr> <td>Европа (останато)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Земји-членки на ОЕЦД (без европските членки на ОЕЦД)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Останато</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вкупно 7,336,309</p>	Географска дистрибуција	Во 000 МКД	Република Македонија	7,133,375	Земји-членки на ЕУ	202,934	Европа (останато)		Земји-членки на ОЕЦД (без европските членки на ОЕЦД)	-	Останато	-						
Географска дистрибуција	Во 000 МКД																		
Република Македонија	7,133,375																		
Земји-членки на ЕУ	202,934																		
Европа (останато)																			
Земји-членки на ОЕЦД (без европските членки на ОЕЦД)	-																		
Останато	-																		
<p>Секторска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик (илјади денари)</p>	<table border="1" data-bbox="470 1579 1484 1915"> <thead> <tr> <th>Сектор</th> <th>Износ на кредитна изложеност</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Банки</td> <td>960,662</td> </tr> <tr> <td>Други финансиски институции</td> <td>36,865</td> </tr> <tr> <td>Нефинансиски институции</td> <td>1,175,595</td> </tr> <tr> <td>Домаќинства</td> <td>2,741,989</td> </tr> <tr> <td>Држава</td> <td>2,379,391</td> </tr> <tr> <td>Нерезиденти</td> <td>41,807</td> </tr> </tbody> </table> <p>Вкупно 7,336,309</p>	Сектор	Износ на кредитна изложеност	Банки	960,662	Други финансиски институции	36,865	Нефинансиски институции	1,175,595	Домаќинства	2,741,989	Држава	2,379,391	Нерезиденти	41,807				
Сектор	Износ на кредитна изложеност																		
Банки	960,662																		
Други финансиски институции	36,865																		
Нефинансиски институции	1,175,595																		
Домаќинства	2,741,989																		
Држава	2,379,391																		
Нерезиденти	41,807																		

Резидуална договорна рочна структура на изложеноста на кредитен ризик на бруто-износ (илјади денари)	Со рок на достасување до една година:	3,970,272
	Со рок на достасување над една година:	3,180,547
	Вкупно (без вонбилансни ставки)	7,150,819
Структура по одделни дејности (илјади денари)	тековна година 2014	
	<i>ДЕЈНОСТИ</i>	во илјади денари
		%
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	2,379,391	32.4%
Финансиски дејности и дејности на осигурување	997,527	13.6%
Трговија на големо и трговија на мало	407,376	5.6%
Поправка на моторни возила и мотоцикли		
Градежништво	261,342	3.6%
Информации и комуникации	110,496	1.5%
Дејности во врска со недвижен имот	108,636	1.5%
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	57,114	0.8%
Транспорт и складирање	44,846	0.6%
Нерезиденти	41,807	0.6%
Останата преработувачка индустрија	37,225	0.5%
Земјоделство, шумарство и риболов	28,890	0.4%
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	23,591	0.3%
Прехранбена индустрија	23,362	0.3%
Административни и помошни услужни дејности	21,579	0.3%
Уметност, забава и рекреација	16,291	0.2%
Стручни, научни и технички дејности	13,230	0.2%
Образование	7,748	0.1%
Производство на метали, машини, алати и опрема	6,503	0.1%
Рударство и вадење на камен	3,255	0.0%
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	1,662	0.0%
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	1,293	0.0%
Дејности на здравствена и социјална заштита	1,101	0.0%
Дејности на екстериторијални организации и тела	28	0.0%
Други услужни дејности	18	0.0%
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	9	0.0%
<i>ФИЗИЧКИ ЛИЦА</i>	2,741,989	37.4%
Вкупно	7,336,309	100.0%

Податоци за најголемата изложеност кон одделна дејност	Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	Износ
	Вкупна изложеност	2,379,391
	Достасани кредити	-
	Износ на изложеност за која е извршена исправка на вредност	31
	Издвоена резервација	(2)
Износ на реструктурирани побарувања	Нема	
Движење на исправката на вредност, односно издвоената посебна резерва во текот на периодот со состојба на 31.12.2014 г. (илјади денари)	Вкупна исправка на вредност и оштетување:	
	Состојба на 31.12.2013.....	78,124
	Зголемување.....	114,884
	Намалување.....	(109,473)
	Преземени средства.....	(124)
	Отпишани побарувања.....	(25,719)
	Ефект од курсни разлики.....	(2)
Состојба на 31.12.2014 година.....	57,690	

4.15 Податоци за структурата и портфолиото за тргување

Портфолио за тргување по одделни видови финансиски инструменти, како и за политики кои ги применува за распределување на одредена позиција во портфолиото за тргување или во портфолиото на банкарски активности	Согласно со Стратегијата на Банката за инвестирање во хартии од вредност и Политиката на банката за управување со ликвидносен ризик, Банката инвестира во безризични пласмани: благајнички записи, државни записи, државни обврзници.
--	---

4.16 Основни податоци за пристапот за пресметка на оперативниот ризик

Основни податоци за пристапот кој го користи за пресметка на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик	<p>Банката го применува пристапот на базичен индикатор (The Basic Indicator Approach), односно го утврдува потребниот капитал за покривање на оперативниот ризик како тригодишен просек на производот помеѓу бруто-приходот и фиксниот процент α (алфа), односно:</p> $K_{БИ} = [\sum(BP_{1...n} \times \alpha)] / n$ <p>при што</p> <p>$K_{БИ}$ - капитал потребен за покривање на оперативниот ризик утврден согласно со пристапот на базичен индикатор, BP - годишен бруто-приход,</p>
--	--

	<p>n - број на години од претходните три години во кои е остварен позитивен бруто-приход, α - 15% - утврден од страна од Базелскиот комитет.</p>
--	---

4.17. Податоци за капиталните вложувања на Банката

Краток опис на Стратегијата на Банката за стекнување капитални делови на други правни лица на 31.12.2014	Во својата стратегија, Банката не предвидува стекнување капитални делови на други правни лица.												
Краток опис на Политиката на Банката за сметководствено вреднување на капиталните вложувања на 31.12.2014	Сметководственото вреднување на вложувањата во сопственичките хартии од вредност се врши според нивната пазарна вредност, односно набавна вредност за хартиите од вредност за кои не може да се утврди пазарна вредност.												
Износ на капиталните вложувања и нивната класификација според видот, т.е. дали се работи за вложувања во сопственички хартии од вредност за кои постои активен пазар или за вложувања во сопственички хартии од вредност за кои не постои активен пазар	31,325 илјади денари се класифицирани во некотирани сопственички инструменти за кои не постои активен пазар.												
Секторска структура на капиталните вложувања (капитални вложувања во банки, други финансиски институции, нефинансиски институции, нерезиденти на 31.12.2014	<p>Секторска структура на капиталните вложувања на 31.12.2014</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Сектор</th> <th>Износ 000 МКД</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Банки</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Други финансиски институции</td> <td>23,752</td> </tr> <tr> <td>Нефинансиски институции</td> <td>7,573</td> </tr> <tr> <td>Нерезиденти</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Вкупно:</td> <td>31,325</td> </tr> </tbody> </table>	Сектор	Износ 000 МКД	Банки	-	Други финансиски институции	23,752	Нефинансиски институции	7,573	Нерезиденти	-	Вкупно:	31,325
Сектор	Износ 000 МКД												
Банки	-												
Други финансиски институции	23,752												
Нефинансиски институции	7,573												
Нерезиденти	-												
Вкупно:	31,325												
Кумулативен износ на реализирани добивки/загуби кои произлегуваат од отуѓувањето на вложувањата во текот на периодот на 31.12.2014	Во текот на 2014 година Банката не извршила отуѓување на капитално вложување.												
Вкупен износ на нереализирани добивки (загуби) од капиталните вложувања на 31.12.2014	Нема												